



**„Секвенци за предвидување активности или норми и упатства за деца“**


1. Секвенца за да предвидиме дека ќе одиме на училиште, мора да одиме во ред на час, да го закачиме ранецот и да седнеме во групата.




2. Редоследот да предвидиме и смилено да правиме домашна работа, за ова седнуваме, ја земаме тетратката, ја правиме домашната, ја ставаме во нашата папка и ја ставаме во соодветната фиока со фотографијата на детето.




3. На одмор, не удирајте, не туркајте или влечете за коса на вашите соученици.



4. За време на ручекот, мирно седиме на маса и не плукаме храна и не истураме вода на масата.



5. Кога сум нервозен, се смирувам во мирното ќоше на следниов начин: дишам и дишам онолку пати колку што е потребно додека не бидам смирен.



6. Во моментот на поаѓање го земаме и затвораме ранецот, се ракуваме, чекаме во ред да ја отвори вратата, за да тргнеме во автобусот.

